



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 14 јули 1961  
Скопје  
Број 24                      Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

126.

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 22 јуни 1961 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 22 јуни 1961 година.

У. бр. 12

22 јуни 1961 година

Скопје

Претседател                                      Претседател  
на Народното собрание,                      на Извршниот совет,  
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

##### Член 1

Средствата на заедничките резерви на стопанските организации што се формираат според Законот за формирање и употреба на средствата на републичките и општинските резервни фондови за потребите на стопанските организации „(Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/61) (во натамошниот текст: заеднички резерви) се средства на Републичкиот резервен фонд и на резервните фондови на општините.

##### Член 2

Средствата од претходниот член се искажуваат на посебна сметка во Републичкиот резервен фонд, односно резервните фондови на општините и се употребуваат за намените од член 3 од овој закон.

##### Член 3

Средствата на заедничките резерви на резервните фондови на општините се употребуваат: за покривање на деловни загуби; за санација; и за унапредување дејноста на стопанските организации.

Средствата на заедничките резерви на Републичкиот резервен фонд се употребуваат за давање заеми односно дотации на резервните фондови на општините за целите од претходниот став.

##### Член 4

Со средствата на заедничките резерви на резервниот фонд на општината управува и располага управен одбор, што го именува народниот одбор на општината, а со средствата на заедничките резерви на Републичкиот резервен фонд управува и располага управен одбор што го именува Извршниот совет.

##### Член 5

Средства на заедничките резерви на општинските резервни фондови им се даваат на стопанските организации како кредит или по исклучок во вид на дотации.

Средства на заедничките резерви на Републичкиот резервен фонд им се даваат на општинските резервни фондови како кредит, а по исклучок и во вид на дотации.

Условите и начинот за враќање на кредитите се утврдуваат спогодбено помеѓу управниот одбор и корисникот на средствата.

Спогодбата од претходниот став ја потпишуваат претседателот на управниот одбор и корисникот на средствата.

##### Член 6

Административните работи на управниот одбор на заедничките резерви на резервниот фонд на општината ги врши органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на финансиите, а на управниот одбор на заедничките резерви на Републичкиот резервен фонд Државниот секретаријат за работи на финансиите.

##### Член 7

При одлучувањето за давање средства од заедничките резерви на резервниот фонд на општината, управниот одбор ќе ги земе предвид особено следните околности:

а) за покривање на деловните загуби и санација на стопанските организации:

дали до неуспехот во работењето на стопанската организација дошло поради објективни околности;

дали стопанската организација во изминатите години вршела расподелба на доходот со внимание на добар стопанисувач и дали постапувала според препораките на соборот на производителите, ако овие се однесувале на таа организација.

б) за унапредување дејноста на стопанските организации:

- околноста од претходната точка;
- техничката опременост;
- застареноста или истрошеноста на опремата; и
- општите услови на работењето.

#### Член 8

При одлучувањето за давање на средства од заедничките резерви на Републичкиот резервен фонд, управниот одбор ќе ги земе предвид особено можностите на општината од сопствените средства на заедничките резерви и други извори да ги задоволи барањата на стопанските организации.

#### Член 9

Евиденцијата на приливот на средствата во заедничките резерви и на потрошокот по одделни спогодби ја води банката што го извршува буџетот на политичко-територијалната единица.

За приливот и потрошокот на средствата на заедничките резерви, банката секој месец го известува органот од член 4 од овој закон и органот на управата надлежен за работите на финансиите од член 6 на овој закон.

#### Член 10

Завршната сметка на средствата на заедничките резерви се составува, утврдува и одобрува согласно одредбите на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи.

#### Член 11

Надзор над законитоста на користењето на средствата на заедничките резерви врши службата на општественото книговодство според постојните прописи.

#### Член 12

Поблиски прописи за спроведувањето на овој закон, по потреба, донесува Државниот секретаријат за работи на финансиите.

#### Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1961 година.

127.

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за унапредување на културните дејности, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 22 јуни 1961 година, и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 22 јуни 1961 година.

У. бр. 14

22 јуни 1961 година

Скопје

Претседател  
на Народното собрание,  
**Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р.**

Претседател  
на Извршниот совет,

## ЗАКОН

### ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

#### I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со цел да се обезбедат постојани средства за поттикнување и помагање дејностите што се од посебен интерес за развитокот на културата, се основа Републички фонд за унапредување на културните дејности (во натамошниот текст: фонд).

##### Член 2

Извори на приходи на Фондот се:

1. дел од данокот на приходи од авторски права;
2. дел од надоместокот за искористувањето на народни, книжевни и уметнички творби по пат на изведување;
3. дел од казнената камата на неуплатениот износ на надоместокот од претходната точка, што се уплатува во Фондот според сојузни прописи;
4. дотации, подароци и завештанија;
5. каматите на средствата на Фондот вложени кај банката.

Средствата на Фондот се држат на посебна сметка кај Народната банка.

##### Член 3

Средствата на Фондот се доделуваат:

1. за организирање и одржување на особено значајни масовни културни манифестации, како и за јавни настапувања на уметници, научни и други културни работници во земјата и странство (фестивали, смотри, конгреси, советувања, симпозиуми, гостувања, концерти, изложби и слично);
2. за особено значајни акции што во областа на културата ги преземаат одделни органи, установи, организации и поединци;
3. за популаризирање уметнички, научни и други достигања во областа на културата;
4. за доделување парични награди за особен придонес во развитокот на културата;
5. за вршење конзерваторски и реставраторски работи на споменици на културата и природни реткости што се од особено значење, како и за особено значајни истражувачки дејности; и
6. за набавување технички средства што овозможуваат особено значајни активности во областа на културата.

Средствата од Фондот не можат да се доделуваат на органи, установи и организации за покривање на нивните редовни лични и оперативни расходи.

##### Член 4

Средствата на Фондот се доделуваат во сообразност со општите насоки што ги утврдува Советот за култура на НРМ (во натамошниот текст: Советот).

##### Член 5

Фондот, по правило, служи за дополнително финансирање на дејностите од член 3 за кои со одветни средства обезбедуваат заинтересираните органи, установи, организации и поединци.

Фондот може да преземе и целосно финансирање на одделни дејности што се од особено значење за развитокот на културата.

#### Член 6

Фондот има својство на правно лице.

#### Член 7

Со Фондот се управува според начелата на општественото управување.

#### Член 8

Фондот има правила со кои поблиску се определува организацијата и работата на Фондот.

Правилата ги донесува Извршниот совет или органот што ќе го одреди тој.

#### Член 9

Одредбите на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи што се однесуваат на фондовите на политичко-територијалните единици се применуваат и на овој фонд доколку со овој закон не е поинаку определено.

### II ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ

#### Член 10

Средствата на фондот се користат врз основа на годишниот финансиски план.

Со финансискиот план на Фондот се обезбедуваат резервни средства во износ од 10—25% од вкупните годишни средства со кои располага Фондот.

#### Член 11

Резервните средства се користат за финансирање дејности што не се изрично предвидени со финансискиот план.

Советот може да одреди услови под кои ќе се доделуваат средства од претходниот став.

#### Член 12

Финансискиот план е јавен и достапен на заинтересираните органи, установи, организации и поединци.

### III НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ

#### Член 13

Средствата од Фондот се доделуваат на начин и постапка утврдени со овој закон и Правилата на Фондот.

#### Член 14

Управниот одбор на Фондот ги повикува заинтересираните органи, установи, организации и поединци да поднесат барање за доделување средства од фондот.

При одлучувањето за доделување средства од Фондот Управниот одбор посебно води сметка за видот и значењето на предложените дејности за развитокот на културата, а првенство има оној барател кој дава најмногу гаранција за успешно спроведување на предложената дејност.

#### Член 15

Кога за доделување на средства од Фондот постојат повеќе одделни барања за иста дејност односно намена, интересентот чие барање не е за-

доволено може да изјави приговор до Советот во рок од 8 дена од денот на приемот на известувањето за решението.

Советот е должен да одлучи по приговорот во рок од 30 дена.

При решавањето по приговорот нема да се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка.

#### Член 16

Управниот одбор на Фондот може да одреди средства за финансирање дејности за кои не се доставени барања во смисла на член 14, а се од особено значење за развитокот на културата и да му понуди на соодветниот орган, установа, организација и поединец да го преземе нивното остварување.

#### Член 17

Средствата добиени од Фондот можат да се користат само за намената за која се дадени.

Фондот може да го прекине натамошното исплатување на средствата, односно да бара враќање во целост или делумно на веќе доделените средства ако тие се користат спротивно на намената за која се дадени или ако органот, установата, организацијата односно поединецот на кои им се доделени средствата ги намалат сопствените расходи предвидени за истата цел.

#### Член 18

Одредбите од член 5 и 14 до 17 нема да се применуваат на паричните награди доделени според овој закон.

### IV УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

#### Член 19

Со Фондот управува Управен одбор, кој се состои од претседател и 12 члена.

Претседателот и членовите на Управниот одбор на Фондот ги именува Советот од редот на културните, научните, просветните и други општествени работници.

Мандатот на претседателот и на членовите на Управниот одбор трае две години.

#### Член 20

Управниот одбор на Фондот работи на седници.

Управниот одбор решава полноважно ако на седниците се присутни мнозинството од вкупниот број на членовите.

Решенијата и заклучоците на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.

#### Член 21

Управниот одбор на Фондот ги врши особено овие работи:

- донесува финансиски план на Фондот;
- одлучува за доделување средства од Фондот.
- донесува завршна сметка на Фондот;
- го контролира користењето и трошењето на доделените средства.

За својата работа Управниот одбор му поднесува извештај на Советот.



налниот јазик на малцинството во стручно училиште и гимназија, односно во паралелки на овие училишта, според потребите на одреденото подрачје.

Условите за основање стручно училиште и гимназија односно паралелка во кои наставата се изведува на јазици на националните малцинства ги пропишува Советот за просвета на НРМ.

#### Член 8

Ако бројот на учениците припадници на националните малцинства, што посетуваат стручно училиште, школа за наставен кадар и гимназија со настава на македонски јазик, не е доволен за основање посебна паралелка, на овие ученици им се обезбедува дополнителна настава по мајчин јазик.

Наставата од претходниот став се организира ако има најмалку 15 ученици припадници на исто национално малцинство.

#### Член 9

Наставниците за одделенска настава во основно училиште за припадниците на националните малцинства се подготвуваат на националниот јазик на малцинството и за таа цел се основаат школи односно паралелки во школите за образование на наставниците.

#### Член 10

На вишите школи и факултетите што подготвуваат наставнички кадар и за училиштата за припадниците на националните малцинства, можат да се организираат дополнителни форми за оспособување на студентите за изведување настава на соодветен јазик на малцинството.

Советот за просвета на НРМ, во соработка со советите на вишите школи односно факултетите, се грижи за организирањето и работата на дополнителните форми од претходниот став.

#### Член 11

За постојниот наставнички кадар, кој не здобил стручно образование на јазикот на националното малцинство на кој изведува настава, се организира усовршување за изведување настава на соодветниот јазик на малцинството.

#### Член 12

На подрачјата на кои живеат заедно припадници на југословенските националности и национални малцинства можат да се основаат заеднички училишта за припадниците на сите националности од тоа подрачје со посебни паралелки во кои наставата се изведува на соодветниот јазик според националната припадност на учениците.

#### Член 13

На подрачјата на кои живеат заедно национални малцинства и население на југословенските националности можат, во сообразност со можностите, да се основаат училишта односно паралелки во кои наставата за учениците од обете националности се изведува на македонски јазик и јазикот на националното малцинство (двојазична настава).

#### Член 14

Паралелките со двојазична настава се организираат со најмногу 25 ученици.

#### Член 15

Двојазичната настава се организира врз основа на доброволност на учениците и родителите односно старателите.

Предлогот за основање на училиште односно паралелка со двојазична настава се утврдува на заеднички состанок на родителите со училишниот одбор, а актот за основање го донесува надлежниот општински народен одбор.

#### Член 16

Во училиштата за припадниците на националните малцинства наставата се изведува врз основа на наставен план и наставни програми што, за одреден вид училиште, ги пропишува Советот за просвета на НРМ.

#### Член 17

Наставниот план и наставните програми за училиштата за припадниците на националните малцинства ги вклучуваат и дополнителните наставни содржини од областа на мајчиниот јазик и книжевноста, како и дополнителните делови од наставата по историја што се изучува во рамките на историјата на народите на Југословија.

Дополнителните наставни содржини од претходниот став ги утврдува Советот за просвета на НРМ.

#### Член 18

Во училиштата и паралелките за припадниците на националните малцинства се изведува и настава по македонски јазик.

#### Член 19

За училиштата и паралелките за припадниците на националните малцинства се обезбедуваат потребни учебници и прирачници на соодветните јазици.

#### Член 20

Во училиштата и паралелките за припадниците на националните малцинства за наставник може да се назначи лице кое, покрај условите предвидени за наставниците на соодветниот вид училиште, е оспособено да изведува настава и на националниот јазик на малцинството.

#### Член 21

Двојазична настава можат да изведуваат само оние наставници што ги владеат обата наставни јазици.

#### Член 22

Училиштата за припадниците на националните малцинства во кои наставата се изведува на повеќе наставни јазици, посветуваат посебна грижа за развивање такви методи и форми на работа што поттикнуваат и развиваат зближување и меѓусебно запознавање на учениците од различните националности.

#### Член 23

Во училиштата за припадниците на националните малцинства, во кои наставата се изведува на повеќе наставни јазици, заедниците на учениците како и ученичките организации и дружини, кои се организираат за унапредување на општествениот и културниот живот на учениците, техничко образование и физичко воспитување, се единствени и заеднички за сите ученици.

**Член 24**

Евиденцијата на училиштата и паралелките за припадниците на националните малцинства се остварува на јазикот на малцинството.

**Член 25**

Главната книга и исправите во училиштата за припадниците на националните малцинства се водат односно издаваат на македонски јазик и националниот јазик на малцинството.

Називите на училиштата, печатите и штембилите се пишуваат на македонски јазик и на националниот јазик на малцинството.

**III ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 26**

Ако на конкурсот за назначување на наставници во училиштата за припадниците на националните малцинства не се јави доволен број кандидати за предметна настава што ги исполнуваат условите од член 20 на овој закон органот надлежен за назначување може да назначи за наставник и лице со соодветна стручна спрема кое не го познава јазикот на националното малцинство.

Назначувања по претходниот став можат да се вршат најдоцна до крајот на 1965 година.

**Член 27**

Одредбите на овој закон сходно се применуваат и на организацијата на установите за претшколско воспитување за припадниците на националните малцинства.

**Член 28**

Установите за претшколско воспитување и училиштата односно паралелките што ги посетуваат припадници на националните малцинства ќе ја сообразат својата работа со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

**Член 29**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

**Обласен дел****РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-V-1960 год. под рег. бр. 1/60, свеска I е запишано следното: На Киро Илиоски, досегашен раководител на Погонот „Напредно земјоделе“ во Прилеп на Деловниот сојуз „Агромеханика“ од Прилеп, му престанува правото за потпишување. Се овластува Иван Дуев, инж. агроном, сегашен раководител на погонот, да го потпишува истиот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 329/60. (693)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-V-1960 год. под рег. бр. 17, свеска IV е запишано следното: Гога Нонкуловски и Драган Попов-

ски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Рибар“ од село Перово, Охридска околина, се разрешени од должност. Се овластуваат за потписници: Науме Нонушевски, управник, и Мите Настевски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 296/60. (694)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IV-1960 год. под рег. бр. 10/59, свеска I е запишано следното: Се проширува дејноста на работештото на продавниците и занаетчиските дуќани на Претпријатието „Жито-Македонија“ — Филијала — Битола и тоа: Продавницата број 10 — Фи број 233/60, Продавницата бр. 12 — Фи бр. 234/60, Продавницата бр. 15 — Фи бр. 235/60, Продавницата бр. 17 — Фи бр. 236/60, Продавницата бр. 21 — Фи бр. 237/60, Продавницата бр. 22 — Фи бр. 238/60, Продавницата бр. 23 — Фи бр. 239/60, Продавницата бр. 26 — Фи бр. 232/60, Продавницата бр. 27 — бр. 240/60, Продавницата бр. 34 — Фи бр. 241/60, така што дејноста ќе им гласи: покрај досегашната дејност ќе вршат и продажба на брашно од сите типови на големо во вреќи и на мало во запечатени кеси.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (697)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-II-1960 год. под рег. бр. 10/59, свеска I се запишани следните новоназначени раководители на продавниците и занаетчиските дуќани на Претпријатието „Жито-Македонија“ — Филијала во Битола и тоа:

1. во Продавницата бр. 1 раководител е Мојсо Христов,
2. во Продавницата бр. 3 раководител е Борис Алушевски,
3. во Продавницата бр. 4 раководител е Левко Ристевски,
4. во Занаетчискиот дуќан бр. 8 раководител е Милица Стојкова,
5. во Занаетчискиот дуќан бр. 10 раководител е Никола Капчев,
6. во Продавницата бр. 11 раководител е Тодор Михајлов
7. во Занаетчискиот дуќан бр. 12 раководител е Славе Трповски,
8. во Занаетчискиот дуќан бр. 14 раководител е Драге Беговски,
9. во Занаетчискиот дуќан бр. 15 раководител е Крсте Димовски,
10. во Занаетчискиот дуќан бр. 16 раководител е Стојан Митковски,
11. во Занаетчискиот дуќан бр. 18 раководител е Цветан Кимовски,
12. во Занаетчискиот дуќан бр. 20 раководител е Стојан Мицевски,
13. во Занаетчискиот дуќан бр. 21 раководител е Милан Ангеловски,
14. во Занаетчискиот дуќан бр. 22 раководител е Цветан Јосифовски,
15. во Занаетчискиот дуќан бр. 23 раководител е Трајан Павловски,

16. во Занаетчискиот дуќан бр. 24 раководител е Трајан Шалевски,

17. во Занаетчискиот дуќан бр. 25 раководител е Ташко Михајловски,

18. во Занаетчискиот дуќан бр. 26 раководител е Блаже Михајловски,

19. во Занаетчискиот дуќан бр. 28 раководител е Коста Беговски,

20. во Занаетчискиот дуќан бр. 30 раководител е Сотир Ролевски,

21. во Занаетчискиот дуќан бр. 31 раководител е Велко Стојановски,

22. во Занаетчискиот дуќан бр. 32 раководител е Ристо Стојковски,

23. во Занаетчискиот дуќан бр. 34 раководител е Ристо Силјановски,

24. во Продавницата бр. 36 раководител е Стоимир Гурчиновски,

25. во Продавницата бр. 37 раководител е Марија Стојанова,

26. во Продавницата бр. 38 раководител е Манчевски Јован.

Спрема редниот број на списокот се однесуваат и фи броевите: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 и 110.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (676)

## РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-12002/1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 512, рег. бр. 513 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Томиќ Станиша Гојко, со седиште во Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 35. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томиќ Станиша Гојко. (186)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-13950/1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 510, рег. бр. 511 занаетчискиот дуќан под фирма: Лимонадџија Кадриу Раифа Далли, со седиште во Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: продавање на лимонада.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадриу Раифа Далли. (187)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-10096/1 од 8-X-1960 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 442, рег. бр. 442, свеска III занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Крсте Христов Поповски, со седиште во с. Царев Двор. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Христов Поповски. (188)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-5324/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 23, рег. бр. 28 занаетчискиот дуќан под фирма: Семкарски-бонбонирски занаетчиски дуќан на Иван Г. Кршков, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: продавање на семки, кикирики и шарени бонбони свое производство.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Г. Кршков. (189)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Кратово бр. 05-4628/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 104 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Цветан Боризов Манасовски, со седиште во Кратово. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан Боризов Манасовски. (190)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07-5493/1 од 23-VII-1960 годна, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 882, рег. бр. 109 занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Филип Анастасов Карабатак, со седиште во Битола, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип Анастасов Карабатак. (191)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Клечевци бр. 04-2085 од 15-XII-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 3019 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Живко Димитриевски, со седиште во село Војник, Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Димитриевски. (1)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Клечевци бр. 04-2593 од 15-XI-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 61/I занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Борко Тасевски, со седиште во с. Војник, Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борко Тасевски. (2)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-7849 од 22-XII-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 224, рег. бр. 224/III занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Миладин Бо-

гатинов Стоименов, со седиште во село Костин Дол. Предмет на работењето на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милатин Богатинов Стоименов. (3)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Кратово бр. 05-5080/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 105, занаетчискиот дуќан под фирма: Плетачка Дарка Јованова, со седиште во Кратово. Предмет на работењето на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дарка Јованова. (6)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05-4709/1 од 8-ХП-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 151 занаетчискиот дуќан под фирма: Крпач на чевли Ѓорѓи Ристов Стаменков, со седиште во Винаца, ул. „Маршал Тито“ бр. 71. Предмет на работењето на дуќанот е: крпење на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Ристов Стаменков. (7)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05-5004/1 од 9-ХП-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50, рег. бр. 152, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Димче Ѓорѓиев Герасимов, со седиште во село Истибањи. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Ѓорѓиев Герасимов. (8)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-13580 од 5-И-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 225, рег. бр. 225, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски дуќан „Столар“ на Атанас Л. Грков, со седиште во Кавадарци, ул. „Цано Поп Ристов“ бр. 6. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Л. Грков. (9)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 675, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Ацев Ременски, со седиште во с. Ратеве. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Ацев Ременски. (10)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-7532/СД година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на

страна 225, рег. бр. 225/III занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер-фризер Спирос Василев Филипов, со седиште во с. Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спирос Василев Филипов. (11)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Дебар бр. 03-3525/1 од 5-ХИ-1961 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 349/1, рег. бр. 200/1 занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар, Иса Лимана Емин, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иса Лимана Емин. (12)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-12613/1—60 од 6-И-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 537, рег. бр. 529 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Љубе Јорданов Трајков, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 35. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе Јорданов Трајков. (13)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-12160/1—60 од 6-И-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 536, рег. бр. 528 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Александар П. Анастасов, со седиште во Титов Велес, ул. „Браќа Поп Јорданови“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на леблебија, костени, семки и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар П. Анастасов. (14)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-6374/1—60 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 29, рег. бр. 29, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Димитар Георгиев Банев, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Георгиев Банев. (15)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-13820 од 6-И-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 226, рег. бр. 226, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчиски дуќан „Точно време“ на Кирос Каровски, со седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември“ бр. 40. Предмет на работењето на дуќанот е: саатчиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирос Ј. Каровски. (16)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината При-



леп бр. 04-9031 од 25-XI-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 340, рег. бр. 340, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Клиничар Мурат Абдиев Фејзоски, со седиште во Прилеп, кеј „1-ви мај“ бр. 22. Предмет на работењето на дуќанот е: правење на клинџи за потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурат Абдиев Фејзоски. (22)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-946 од 17-II-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 229, рег. бр. 229/III занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Стефан Велков Стоименов, со седиште во с. Костин Дол. Предмет на работењето на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Велков Стоименов. (48)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 2119/1 од 20-II-1961 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 74, страна 8, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Аутоелектричар Стојан Д. Пандиловски, со седиште во Скопје, ул. „8 ударна бригада“ бр. 8 Предмет на работењето на дуќанот е: аутоелектричарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Д. Пандиловски. (58)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината Клецовце бр. 04-141 од 25-I-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 62/1 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Казим Османов Зекировски, со седиште во с. Шопско Рудари, Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Казим Османов Зекировски. (23)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-6165/1—60 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 30, рег. бр. 30 занаетчискиот дуќан под фирма: Семкација Ѓорѓи Колев Фетин, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продажба на семки, кикирики и костени.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Колев Фетин. (24)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 973/1 од 26-I-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 73, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Јордан Д. Топлоклиев, со седиште во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на сите видови опинџи и плетени сандали.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Д. Топлоклиев. (25)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 8690 од 5-VII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 453 занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Ибраим Абдулаимов Хали, со седиште во Гостивар, ул. „Младен Симоновски“, Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим Абдулаим Хали. (26)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 12070 од 11-XI-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 458 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Весел Мифтари, со седиште во село Равен. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Весел Мифтари. (27)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 5269 од 6-VII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници и страна 59, рег. бр. 452 занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Никола Бојов Николовски, со седиште во Гостивар, ул. „Панче Поповски“ бр. 13 — Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на сода-вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Бојов Николовски. (28)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 5832 од 6-VII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 451 занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Иван Исков Пејдановски, со седиште во Гостивар, ул. „Димитар Влахов“ бр. 12. Предмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Исков Пејдановски. (29)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 11377 од 9-XI-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 457 занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Али Жупани, со седиште во Гостивар, ул. „Тоде Богдановски“ бр. 55. Предмет на работењето на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али Жупани (30)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 6457 од 5-VII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници

на страна 58, рег. бр. 450 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Риза Казимов Гаши, со седиште во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда“ бр. 52. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Риза Казимов Гаши. (31)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 3325 од 8-VIII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 455 занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Шаин Сулејманов Шаини, со седиште во Гостивар, ул. „Тоде Богдановски“ бр. 51. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на сода-вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаин Сулејманов Шаини. (32)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 3644 од 24-III-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 446 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Есат Сулејманов Фејзулај, со седиште во с. Речани. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Есат Сулејманов Фејзулај. (33)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 5831 од 6-VII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 448 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Милорад Филиповски, со седиште во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда“ бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милорад Филиповски. (34)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 1262 од 9-II-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 429 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Куртиш Мухарема Куртиши, со седиште во село Речани. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Куртиш Мухарем Куртиши. (35)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 12413 од 10-XI-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 501 занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за сувотестенини изработки на Дестан Бектеша Шурбани, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 78. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на сувотестенини изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дестан Бектеша Шурбани. (36)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 11658 од 11-XI-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59 рег. бр. 456 занаетчискиот дуќан под фирма: Мухарем Сулејмана Салију, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 92. Предмет на работењето на дуќанот е: чекичарска дејност (мелење на пченка).

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мухарем Сулејмана Салију. (37)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 4793 од 6-VII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 449 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Фикрет Хаџилов Хаџипази, со седиште во Гостивар, ул. „18 ноември“ бр. 11. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фикрет Хаџилов Хаџипази. (38)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 8803 од 14-VIII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 454 занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџија Спасен Тонев Марковски, со седиште во Гостивар, ул. „Тоде Богдановски“ бр. 56. Предмет на работењето на дуќанот е: абаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасен Тонев Марковски. (39)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 7405 од 6-VII-1957 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 447 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Арун Селимов Дрдо, со седиште во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда“ бр. 48. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арун Селимов Дрдо. (40)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-323 од 28-I-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедџија Шеху Алита Илијаз, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 70. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка на велосипеди (чистење) подмачкување, лепење на гуми и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шеху Алита Илијаз. (41)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-766/1 од 8-II-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 538, рег. бр. 530 занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Мануш

Дам. Манушев, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 76. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мануш Дам. Манушев. (42)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-619/1 од 2-II-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 228, рег. бр. 228/III занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Киро Тодоров Манов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Тодоров Манов. (43)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-717/1 од 9-II-1961 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 226, рег. бр. 226/III занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Методи Јорданов Ангелов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Јорданов Ангелов. (44)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-591/1 од 2-II-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 227, рег. бр. 227/III занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стојан Миладинов Богатинов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Миладинов Богатинов. (45)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-8602 од 22-X-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 341, рег. бр. 341 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Локман Мурати Сејдиоски, со седиште во Прилеп, ул. „Марксва“ бр. 78. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, пуќанки, костени, семки и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Локман Мурат Сејдиоски. (50)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-731 од 6-II-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 342, рег. бр. 342 занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Темелко Станков Мирчески, со седиште во Прилеп, ул. „Илинденска“ бр. 58. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Темелко Станков Мирчески. (51)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Го-

стивар бр. 04-5498 од 26-IX-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 497 занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Александар Бошковски, со седиште во Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бр. 90. Предмет на работењето на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Бошковски. (52)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-7579 од 23-XI-1960 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 499 занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар Зоран Сребранов Петрески, со седиште во Гостивар, кеј „Братство единство“ бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: молерска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зоран Сребранов Петрески. (53)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-550/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 31, рег. бр. 31 занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедџија Илија Митев Миндев, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: велосипедски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Митев Миндев. (54)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Дебар бр. 03-289 од 21-I-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 350, рег. бр. 203 занаетчискиот дуќан под фирма: Автомеханичар Љубомир Трипунов Јакшовски, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: автомеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубомир Трипунов Јакшовски. (55)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 03-810/1 од 25-II-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 36, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Градежно-сидарски дуќан „Суво Брдо“, на Стојмен Васил Стојменовски, со седиште во Горче Петров, ул. „Никола Карев“ бр. 17. Предмет на работењето на дуќанот е: градежно-сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојмен Васил Стојменовски. (56)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-956/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 36, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Николов Чабуковски, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Николов Чабуковски. (59)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-617/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 34 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Иван Димитров Иванов, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Димитров Иванов. (60)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-1053 од 18-II-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 343, рег. бр. 343 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Ферат Омера Емини, со седиште во Прилеп, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 17. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, пуќанџи, костени, семки и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ферат Омера Емини. (61)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-1204/1 од 24-II-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 344, рег. бр. 344, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Бошко Трајков Коруноски, со седиште во Прилеп, ул. „Јане Сандански“ бр. 11. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко Трајков Коруноски. (62)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-978/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 1, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ангел Глигоров Манојлов, со седиште во с. Ракитец. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Глигоров Манојлов. (63)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-977/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 3, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Спасо Тушев Насков, со седиште во с. Ракитец. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасо Тушев Насков. (64)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-1084/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 4, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Тасо Ефтимов Божинов, со седиште во с. Подареш. Предмет на работењето на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасо Ефтимов Божинов. (65)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-437/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 37, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Добре П. Апостолов, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добре П. Апостолов. (66)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-1145 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 38, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Тодор Ристов Ташков, со седиште во с. Ораовица. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Ристов Ташков. (67)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-1271 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 8, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Сидарфасадер Трајче Манев Мицев, со седиште во с. Долни Липовик. Предмет на работењето на дуќанот е: сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Манев Мицев. (68)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-92/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 7, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Димитар Илиев Арсов, со седиште во с. Радеш. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Илиев Арсов. (69)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-1277/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 9, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Емин Усеинов Боров, со седиште во с. Конче. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емин Усеинов Боров. (71)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-897/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Атанас Петров Димов, со седиште во с. Лубница. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Петров Димов. (72)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 03-1305/1 од 22-III-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37, рег. бр. 37 занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Чаркација Кин Ноц, со седиште во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 46. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чаркација Кин Ноц. (73)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 03-3446/1-60 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 36, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Ѓорѓи Нонев Несторовски, со седиште во Горче Петров, ул. „Никола Карев“ бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: стаклорезачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Нонев Несторовски. (74)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-6385/60 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 32 занаетчискиот дуќан под фирма: Плетач Димитар Трендов Данаилов, со седиште во с. Покрајчево. Предмет на работењето на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Трендов Данаилов. (75)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-690/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 35, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ѓорѓи Николов Канлиев, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Николов Канлиев. (78)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-2010/1 од 28-III-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 539, рег. бр. 531 занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадарски дуќан „Напредок“ на Перио Методиев Гоговски, со седиште во Титов Велес, ул. „Васил Левски“ бр. 3. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење услуги од сидаро-фасадарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перио Методиев Гоговски. (79)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 03-1337/1 од 23-III-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 38, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Ѓорѓи Мијалчев Адимишев, со седиште во Горче Петров, ул. „Мар-

шал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Мијалчев Адимишев. (80)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-2636/1 од 3-IV-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 540, рег. бр. 532 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Никола Данов Илиев, со седиште во Титов Велес, ул. „Нишка“ бр. 31. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Данов Илиев. (81)

#### БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-2640 од 1-IV-1960 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 53, страна 53, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Ножар Љубен С. Ивановски, од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 143.

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-3529 од 29-IV-1960 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 156, страна 156, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Ножар Петар Димков Перески, од Прилеп, ул. „Тризла“ бр. 51. (116)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-3558 од 1-V-1960 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 267, страна 267, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Благоја Миланов Црцорски, од Прилеп. (120)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-5123 од 22-VI-1960 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 147, страна 147, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Гога Николоски, од Прилеп. (129)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 9060 од 30-VI-1960 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 107 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка Олга Банишка, од Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 66. (135)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 9088/1 од 5-VII-1960 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 35, страна 4, све-

ска II занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Стојан А. Стојановски, од Скопје, ул. „4“ бр. 32.

(134)

Врз основа на решението од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-1883/1 е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 23, страна 23, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Ѓорѓи Спасов Василев, од с. Раклиш.

(137)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-4210 од 16-VII-1960 година е избришан од регистарот за занаетчиските дуќани и работилници занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ристо Иванов Симеонов, од Кочани.

(138)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-5340 од 1-VII-1960 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 299, страна 299, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Машиноплетач Јован Тодоров Рочески, од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 36.

(141)

## КОНКУРСИ

### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНИЦА — ГЕВГЕЛИЈА

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување работното место **УПРАВНИК** на Ветеринарната станица — вет. лекар

УСЛОВИ: Завршен ветеринарен факултет.

Основна и положајна плата спрема ЗЈС, а посебен додаток спрема Одлуката на Народниот одбор.

Конкурсот трае до пополнување на работното место.

(826)

### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден лекар специјалист по гинекологија и акушерство
2. Еден лекар Одделението од општа пракса
3. Еден рентген техничар
4. Една медицинска сестра

УСЛОВИ: под 1, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит;

под 2, завршен медицински факултет и обавен лекарски стаж;

под 3, завршена соодветна школа;

под 4, завршена средна медицинска школа за медицински сестри (акушерки).

Молбите таксирани со 50 дин. државна такса, кратка биографија и документи, да се испраќаат до Управата на Гинеколошко-акушерската клиника при Медицинскиот факултет Скопје, на ул. „11 октомври бр. 53 — Скопје.

Основна плата по Правилникот за личниот доход.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места.

(856)

### СОВЕТОТ ЗА ШКОЛСТВО И ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КРУШЕВО

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места во гимназијата „Наум Наумовски — Борче“ — Крушево за учебната 1961/62 година

1. Еден професор за македонски јазик и Југословен. книжевност;
2. Еден професор за Француски јазик;
3. Еден професор за биолошката група предмети и
4. Еден професор по историја

УСЛОВИ:

Кандидатот да има завршено филозофски факултет. Бесплатен стан и огрев обезбеден. Принадлежности по ЗЈС. Документите по чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат до Советот за школство и просвета на Општината.

Конкурсот има важност до пополнување на местата.

(857)

### СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО БЕРОВО

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Референт за професионална ориентација
2. Референт за преквалификација и остручување
3. Аналитичар

УСЛОВИ:

За работните места под реден број 1 и 2, филозовски факултет или виша педагошка школа со 2 години пракса во струката;

За работното место под реден број 3, економски факултет или виша стопанска школа.

Молбите со сите пропишани документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Советот на Заводот за запослување на работници — Берово до 31-VII-1961 година, а во колку работните места не се пополнат до определен рок конкурсот останува отворен се до пополнувањето.

(907)

## ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО ГЕВГЕЛИЈА

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во

Заводот:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Референт за професионална ориентација        | 1 |
| 2. Референт за стручно оспособување             | 1 |
| 3. Референт за аналитичко следење на раб. места | 1 |

#### УСЛОВИ:

Под точка 1, да има завршено филозофски факултет (психолог-педагог) или више образование со најмалку 5 години служба во просветна струка;

Под точка 2, да има завршено више или средно образование со најмалку 5 години учителска пракса;

Под точка 3, да има завршено економски факултет или економски техникум.

Молбите со потребните документи по член 31 од Законот за јавните службеници да се достават до овој Завод во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Во колку работните места не се пополнат во одредениот рок, конкурсот останува отворен до пополнување на работните места. (908)

## СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО КРИВА ПАЛАНКА

распишува

втор

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Референт за стручно оспособување на безработните лица во Заводот за запослување на работници во Крива Паланка.

а) Референт за стручно оспособување на безработните лица во Испоставата за запослување на безработните лица во Кратово.

2. Референт за професионална ориентација и професионално просветување.

а) Референт за професионална ориентација и професионално просветување во Испоставата за запослување на работници Кратово.

3. Референт по аналитичка служба при Заводот за запослување на работници во Крива Паланка.

#### УСЛОВИ:

Под точка 1 и 2 — кандидатите треба да имаат: виша стручна спрема, положен стручен испит и 6 години практика во просветна струка;

Под точка 3 — да има виша економска спрема, положен стручен испит и 3 години практика од економска струка.

Основна плата по Законот за јавните службеници, положајна плата по Одлуката на Заводот за запослување на работници — Крива Паланка и посебен додаток за работните места по точките 1 и 2 од просветна струка.

Молбите со сите потребни документи пропишани со чл. 31 од Законот за јавните службеници како и документите за школска спрема, се доставуваат до Заводот за запослување на работници — Крива Паланка, во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (909)

## КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТАТА БОЛНИЦА, КИЧЕВО, ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 321 ОД ЗЈС И ЧЛ. 125 ОД ОЗЗУ

распишува

### К О Н К У Р С

за специјализација на лекари од следните специјалности:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Лекар по гинекологија | 1 |
| 2. Лекар по педијатрија  | 1 |
| 3. Лекар по фтизиологија | 1 |
| 4. Лекар за интерниста   | 1 |

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од чл. 2 од Правилникот за специјализација на здравствениите работници од I-ва група („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 2/60 година).

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до насловната конкурсна комисија. (926)

## СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во Заводот за просветно-педагошка служба:

- еден просветен советник за одделенска настава на македонски наставен јазик;
- еден просветен советник за претшколски и други воспитни установи и ученички домови;
- еден просветен советник за наставните предмети по математика и физика; и
- еден просветен советник за наставните предмети по биологија и хемија.

#### УСЛОВИ:

1. За работното место под 1 од конкурсот кандидатите да се учители, наставници или професори со 10 години служба во просветата и со положен стручен испит за звањето. Кандидатите наставници и професори да провеле најмалку 5 години како одделенски учители.

2. За работното место под 2 кандидатите да се учители, наставници или професори со 10 години служба во просветата и со положен стручен испит за звањето.

3. За работното место под 3 и 4 од конкурсот кандидатите да се професори од соодветни специјалности, со 10 години служба во просветата и со положен стручен испит за звањето.

3. За работното место под 3 и 4 од конкурсот кандидатите да се професори од соодветни специјалности, со 10 години служба во просветата и со положен стручен испит за звањето.

Молбите со куси биографии и документи потребни по чл. 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до Советот за просвета на Народниот одбор на Скопска околија.

Конкурсот трае до пополнувањето на работните места. (1031)

**СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА ПРИ НАРОДНИОТ  
ОДБОР НА ОПШТИНАТА КАЛЕ — СКОПЈЕ**

распишува

**ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС**

за пополнување на упразнетите места во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на Општината Кале за учебната 1961/1962 година

- I. Гимназија „Орце Николов“ — Скопје**  
 1 професор по филозофија  
 1 наставник по политехника.
- II. Основно училиште „Јане Сандански“ — Скопје**  
 2 наставника по физика (1 со наставен српски јазик)  
 2 наставника по математика (1 со наставен српски јазик)  
 1 наставник по биологија со наставен српски јазик;  
 1 наставник по географија со наставен српски јазик.
- III. Основно училиште „Даме Груев“ — Скопје**  
 1 наставник по физика;  
 2 наставника по математика;  
 1 наставник по српски јазик;  
 1 учител со наставен македонски јазик.
- IV. Основно училиште „Васил Главинов“ — Скопје**  
 2 наставника по математика;  
 1 наставник по француски јазик;  
 1 наставник по физичко воспитување;  
 1 учител со наставен македонски јазик.
- V. Основно училиште „Кирил и Методи“ — Скопје**  
 1 наставник по македонски и српски јазик;  
 1 наставник по француски јазик;  
 1 наставник по музичко воспитување;  
 1 наставник по физичко воспитување;  
 1 наставник по политехничко образование.
- VI. Основно училиште „Вук Караџиќ — Скопје**  
 4 учители со наставен турски јазик.
- VII. Детска градинка „Страшо Пинџур“ — Скопје**

**УСЛОВИ:**

— за управител на детската градина кандидатите да имаат учителска школа — Отсек за воспитачи со 5 години служба во структурата и положен стручен испит или ФФ — педагошка група со 3 години служба во структурата и положен стручен испит;

— за професор во гимназијата да има завршено ФФ — соодветна група;

— за наставник во основните училишта да има завршено ВПШ или ФФ соодветна група;

— за наставник во основните училишта да има завршено ВПШ или ФФ соодветна група;

— за наставник по музичко воспитување да има завршено ВПШ или средно музичко училиште;

— за наставник по политехничко образование да има учителска школа, ВПШ или висококвалификуван мајстор со мајсторска школа;

— за наставник по физичко воспитување да има завршено средно-фискултурно училиште или ВПШ — група фискултура.

— за учители за настава на македонски јазик да имаат учителска школа со 4 години служба во структурата и положен стручен испит.

— за учители за настава на турски јазик да имаат завршено учителска школа.

Кандидатите што ќе конкурираат треба да поднесат молба таксирана со 50 динари до училишните одбори на соодветните училишта со исклучок на молбите за управител што треба да се поднесат до Советот за просвета на НОО Кале — Скопје.

Кон молбата треба да бидат приложени:

а) кандидатите што се во работен однос:

— оверен препис од дипломата за образование и дипломата за положен стручен испит;

— последните оценети решенија за основната и полагајната плата;

— оверени преписи од оценувачките листови за последните две години;

— преглед на прослуженото време (движење во службата)

— писмена согласност од Советот за просвета на конкурирање на дополнителен конкурс;

б) Кандидатите што прв пат стапуваат во служба:

— сите документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите со некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување.

Секој кандидат може да конкурира најмногу на три места. Во молбите кандидатите да наведат во кои училишта првенствено би сакале да бидат примени како и точна адреса каде ќе се наоѓаат во времето од 20—31-VIII-1961 година.

Конкурсот ќе трае заклучно до 20 август 1961 година. (927)

**СОДРЖИНА**

- |  |     |
|--|-----|
| 126. Указ за прогласување на Законот за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации — — — — —         | 377 |
| Закон за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации — — — — —  | 377 |
| 127. Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности — — — — —   | 378 |
| Закон за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности — — — — —  | 378 |
| 128. Указ за прогласување на Законот за организацијата на училиштата во кои наставата се изведува на јазиците на националните малцинства — — — — — | 380 |
| Закон за организацијата на училиштата во кои наставата се изведува на јазиците на националните малцинства — — — — —                                | 380 |